

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27, член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), согласно член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015) и согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20), постапувајќи по Жалбата изјавена од Институтот за стратешки истражувања и едукација, поднесена преку полномошник Мишо Докмановиќ, претседател на Институтот, против ЈП за стопанисување спортска сала „Риниа“ Гостивар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 14.02.2023 година го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од Институтот за стратешки истражувања и едукација, поднесена преку полномошник Мишо Докмановиќ, претседател на Институтот, против ЈП за стопанисување спортска сала „Риниа“ Гостивар, заведена во Агенцијата под бр.08-61 на 31.01.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **СЕ УВАЖУВА.**
2. **СЕ НАЛОЖУВА** на Имателот на информации, да постапи по Барањето на Барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации е должен да го спроведе ова Решение во рок од 15 дена од денот на неговиот прием и за истото да ја извести Агенцијата.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Институтот за стратешки истражувања и едукација, како што е наведено во Жалбата, на 09.12.2022 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до ЈП за стопанисување спортска сала „Риниа“ Гостивар, со кое побарал по пошта да му се достави фотокопија од следните информации:

„1. Дали за избор на членови на управен одбор распишувате јавен повик согласно со член 17-а од Законот за јавните претпријатија? Доколку да, каде се објавува јавниот повик? Ве молиме доставете ни линк до последниот јавен повик?

....

19. Дали податоците за контакт на лицето/лицата овластени за постапување по пријави од укажувачи се јавно објавени на вашата интернет страница?“

Имателот на информации, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, поради што Барателот на информацијата, во законски предвидениот рок поднел Жалба заведена во Агенцијата под арх. бр. 08-61 на 31.01.2023 година.

Агенцијата со електронски допис бр.08-61 од 01.02.2023 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации на 02.02.2023 година до Агенцијата достави емаил на кој наведува дека: „...не располага со овие податоци....обратете се до Општина Гостивар.“

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот утврди дека Имателот на информации не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно во законски предвидениот рок не ги доставил бараните информации до Барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донел управен акт согласно горенаведениот Закон, поради што се смета дека Барањето е одбиено.

Согласно погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,  
Пламенка Бојчева**